



# ШАХОВСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА CHESS FEDERATION OF MACEDONIA

Skopje 1000, sala KK Rabotnicki, Gradski park bb, Macedonia e-mail: chessmkd@t.mk

ШАХОВСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА

Број -16/мај 15, 2022 година

## ПРВЕНСТВА НА МАКЕДОНИЈА за млади за 2022 година (за девојчиња и момчиња до 08,10,12,14,16 и 18 години)

1. Првенствата на Македонија за млади до 08,10,12,14,16 и 18 ќе се одржат во Струга, од 18-25 јуни 2022 година, во хотел „Дрим“, во организација на Шаховската федерација на Македонија.
  2. Пријави за учество на Првенствата на Македонија за млади за 2022 година.
    - 2.1. Пријавите за учество (со презиме, име и дата на раѓање) треба да се испратат на е-маил [marjan.mitkov@gambit.com.mk](mailto:marjan.mitkov@gambit.com.mk) најдоцна до 15 јуни 2022 година.
    - 2.2. Првенствата на Македонија за момчиња до 10,12,14,16 и 18 години ќе бидат пријавени во ФИДЕ за рејтингување. Натпреварувачите во овие категории (кои се без ФИДЕ код) со пријавувањето треба да достават и сопствена електронска адреса.
    - 2.3. Пријавените учесници за Првенствата на Македонија за млади мора да го потврдат своето учество со присуство во салата за игра на 18 јуни (сабота) 2022 година најдоцна до 12:00 часот. Првото коло почнува во 16:00 часот.
  3. Право на учество имаат девојчиња и момчиња, кои со годината на раѓање одговараат на својата група и помлади, државјани на Република Македонија. Како доказ за година на раѓање ќе послужи лична карта или извод од книгата на родени.
  4. Шахист или шахистка може да настапи само во една категорија.
  5. Момчињата и девојчињата, според годината на раѓање, ќе играат одделни турнири по категории.
  6. Партиципацијата за учество е 600 денари.
  7. Цени на услуги во хотел „Дрим“ :
    - полн пансион – 1.660,00 денари по лице на ден во двокреветна
    - трето лице во трокреветна соба 30 % попуст.Доплата од + 40% за еднокреветна соба.
- Пансионот започнува на 17 јуни со вечера, а завршува со ручек на 25 јуни 2021 година. Корисникот на услугата се обврзува плаќањето да го изврши пред почетокот на натпреварите, на лице место во готово или на фактура.
- ИНЕКС ДРИМ А.Д.  
Жиро сметка: 210040717190136  
Депонент: Тутунска Банка  
ЕДБ: 4026977111424
8. Во зависност од бројот на учесници, Првенствата се играат по Швајцарски или по Бергеров систем. Организаторот, по потреба, го задржува правото да одржи и две кола во еден ден.
  9. Првенствата се играат според Правилата за игра на ФИДЕ.
  10. Темпо на игра е 90 минути по играч за цела партија, со додаток од 30 секунди за секој потег, почнувајќи од првиот.
  11. Победнички трофеи, медали и дипломи ќе им бидат поделени на најуспешните.
  12. На турнирот ќе има официјален доктор кој ќе биде присутен за цело време на турнирот.

Скопје, 15.05.2022



Шаховска федерација на Македонија  
генерален секретар, Марјан Митков